



август
декември 2021

МОЈОТ ПРАТЕНИК 25

СОБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА





Почитувани граѓани,

На почетокот сме на новата календарска година и е вистинското време кога треба да го добиете во раце 25. број на публикацијата „Мојот пратеник“, во која се содржани податоците за периодот од јули 2021 година до декември 2021 година. И во ова издание на публикацијата, како и во сите претходни, ќе најдете податоци и опис за институцијата - Собрание на Република Северна Македонија, за претседателот, потпретседателите на Собранието, потоа за правата и должностите на пратениците согласно Деловникот за работа на Собранието, за можностите и начинот на контакти на пратениците со граѓаните во изборните единици. Има информативни податоци и за бројот на работните тела на Собранието, советите и другите тела на Собранието. Се разбира, важен и корисен податок е и бројот на донесени закони кои се категоризирани по областите во кои се донесени, а исто така и бројот на одржани пленарни седници и седници на работните тела.

Дополнително, има и упатство за читање на презентираниите податоци од страна на сите оние што се заинтересирани за функционирањето на законодавниот дом, меѓутоа и поединечно за работата на секој пратеник. Индивидуалните податоци се сублимирани во поединечни табели за секој пратеник кој бил активен во обработуваниот период при што, критериумите се секако исти за секој пратеник и содржат нивно присуство и отсуството на пленарните и комисииските седници, нивното учество во расправата и поднесувањето на предлог закони и амандмани. Со оглед на тоа што се уште траеја вонредните услови наметнати од пандемијата со вирусот КОВИД – 19, иако се вративме во Салата „Македонија“, и понатака продолживме со почитување на протоколите и мерките на претпазливост, секогаш имајќи ја на ум уставната должност на Собранието да биде во постојано заседание, да биде целосно транспарентен законодавен дом, со податоци целосно достапни до сите граѓани.

Со почит,

Претседател на Собранието
на Република Северна Македонија
m-r Talat Xhaferi



ЗА СОБРАНИЕТО И ПРАТЕНИЦИТЕ

Собранието на Република Северна Македонија е претставнички орган на граѓаните и носител на законодавната власт на Републиката. Собранието е еднодомно кое го сочинуваат од 120 до 140 пратеници кои се избираат на општи, непосредни и слободни избори со тајно гласање.

Во сегашниот состав на Собранието пратениците се избрани врз основа на пропорционален модел и тие својата функција ја вршат професионално. Пратениците се избираат за време од четири години и тие не можат да бидат отповикани.

Овој состав на Собранието е избран на изборите одржани на 15 јули 2020 година.

Во Собранието на Република Северна Македонија се избираат 123 пратеници, од кои 120 пратеници се избираат според пропорционалниот модел, при што територијата на Република Северна Македонија е поделена на шест изборни единици утврдени со овој законик и во секоја се избираат по 20 пратеници и тројца пратеници се избираат според пропорционален модел во една изборна единица која ги опфаќа Европа, Африка, Северна и Јужна Америка и Австралија и Азија.

Пресметувањето на мандатите од кандидатските листи се врши по Донтовиот модел.

Пратениците од своите редови избираат Претседател и потпретседатели на Собранието. Со стручната служба на Собранието на Република Северна Македонија раководи Генералниот секретар.

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО

Претседателот на Собранието на Република Северна Македонија се избира од редот на пратениците со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Мандатот на претседателот трае четири години.

Претседателот на Собранието го претставува Собранието, ги свикнува седниците на Собранието и раководи со нив, се грижи за примена на Деловникот на Собранието, ги потпишува указите за прогласување на законите и врши други работи утврдени со Уставот на Република Северна Македонија и со Деловникот на Собранието.

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ НА СОБРАНИЕТО

Потпретседателите на Собранието на Република Северна Македонија му помагаат на претседателот на Собранието во вршењето на неговата функција и го заменуваат во случај на одсутност или спреченост. Потпретседателите на Собранието се избираат од редот на пратениците и нивниот мандат трае четири години.

Претседател на Собранието:

Талат Џафери ДУИ

Потпретседатели на Собранието:

Горан Мисовски НСДП

Фадил Зендели Беса

Генерален секретар:

Цветанка Иванова



ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ СОГЛАСНО ДЕЛОВНИКОТ

Пратеникот има право и должност да присуствува на седниците на Собранието и да учествува во работата и во одлучувањето;

Пратеникот има право на претседателот на Владата на Република Северна Македонија (Влада), на член на Владата и на други носители на јавни функции кои се одговорни пред Собранието да им постави прашање што се однесува на нивната работа или на работи од нивната надлежност. Пратеникот е должен да означи на кого му го упатува прашањето.

За пратеничките прашања се води евиденција. За поставување пратенички прашања се свикува посебна седница, последниот четврток во месецот.

Интерпелација може да постават најмалку пет пратеника за работата на носител на јавна функција, Владата и секој нејзин член поединечно, како и за прашања од работата на државните органи;

Функцијата пратеник во Собранието на Република Северна Македонија се врши професионално и е неспоива со било која друга јавна функција;

Пратеникот е должен да ја чува државната, службената, воената и деловната тајна;

Пратеникот ужива имунитет од денот на верификацијата до денот на престанок на мандатот.

На пратеникот му престанува мандатот или може да му биде одземен мандатот само во случаите и на начин утврдени со Уставот, закон и Деловникот на Собранието на Република Северна Македонија. Пратеникот може да поднесе оставка, но мандатот може и да му биде одземен во одредени случаи. На пратеникот кој е осуден за кривично дело за кое е пропишана казна затвор во траење од најмалку пет години, му престанува мандатот.

КОНТАКТИ НА ПРАТЕНИЦИТЕ СО ГРАЃАНИТЕ ВО ИЗБОРНИТЕ ЕДИНИЦИ

Собранието во соработка со единиците на локалната самоуправа обезбедува соодветни услови за оставрување контакти на пратеникот со граѓаните во неговата изборна единица.

Секој последен ден во работната недела (петок) се определува како ден за контакти на пратенците со граѓаните и избирачите во изборните единици.

Собранието во денот определен во ставот (2) од овој член по правило не одржува пленарни седници, седници на работни тела и активности на пратенички групи за соработка со парламенти на други држави, освен во итни и неодложни ситуации.



РАБОТНИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО

Собранието основа постојани и повремени работни тела. Работните тела разгледуваат предлози на закони, и на други акти што ги донесува Собранието, како и други прашања од надлежност на Собранието и вршат други работи утврдени со Деловникот.

Постојаните работни тела се основаат со одлука на Собранието. За извршување на посебни задачи, Собранието со одлука основа и повремени работни тела. Собранието со одлука може да основа анкетни комисии за сите области и за секое прашање од јавен интерес. Со одлуката за основање на работни тела и на анкетните комисии се утврдуваат делокругот и бројот на членовите.

Составот на работните тела и на анкетните комисии се утврдува со одлука на Собранието, во зависност од бројот на пратениците во пратеничките групи, пратениците кои не се организирани во пратеничка група и во согласност со Законот за еднакви можности на жените и мажите.

Работното тело има претседател, заменик на претседателот, одреден број членови и нивни заменици.

Како постојани работни тела на Собранието се основаат:

Комисија за уставни прашања

Законодавно-правна комисија

Комисија за одбрана и безбедност

Комисија за политички систем и односи меѓу заедниците

Комисија за надворешна политика

Комисија за европски прашања

Комисија за прашања на изборите и именувањата

Постојана анкетна комисија за заштита на слободите и правата на граѓанинот

Комисија за надзор над работата на Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање

Комисија за финансирање и буџет

Комисија за економски прашања

Комисија за земјоделство, шумарство и водостопанство

Комисија за транспорт, врски и екологија

Комисија за образование, наука и спорт

Комисија за култура

Комисија за здравство

Комисија за труд и социјална политика

Комисија за еднакви можности на жените и мажите

Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања

Комисија за надзор на спроведувањето на мерките за следење на комуникациите

Комисија за локална самоуправа



СОВЕТИ НА СОБРАНИЕТО

Собранието на Република Северна Македонија врз основа на членот 68 став 1 алинеја 12 од Уставот на Република Северна Македонија, основа совети. Согласно членот 68 став 2 од Уставот на Република Северна Македонија, Собранието за вршење на работите од својата надлежност донесува и одлуки, декларации, резолуции, препораки и заклучоци.

- Национален совет за евроинтеграции
- Буџетскиот совет на Собранието на Република Северна Македонија

ДРУГИ ТЕЛА НА СОБРАНИЕТО

- Комитет за односи меѓу заедниците



ДОНЕСЕНИ ЗАКОНИ

ОБЛАСТИ	БРОЈ НА ДОНЕСЕНИ ЗАКОНИ
Економска област	31
Политички систем	28
Јавни дејности	10
ВКУПНО	69

ОДРЖАНИ СЕДНИЦИ

12 работни седници

2 пратенички прашања

48 седница 30.7.2021

55 седница 23.12.2021

завршени 7
незавршени 7

ВКУПНО 14 ВКУПНО



КАКО ДА ГИ ЧИТАТЕ ПРЕЗЕНТИРАНИТЕ ПОДАТОЦИ

Податоците за работата на секој пратеник се сублимирани во поединечни табели. Извештајот содржи по една табела за секој пратеник кој бил активен во обработуваниот период. Критериумите се исти за секој пратеник, а подетално објаснување за истите следува во табелата:

 слика	Број на присуства	Број на денови на парламентарни седници на кои пратеникот присуствувал
	Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	Број на денови на парламентарни седници од кои пратеникот отсуствувал (оправдано/неоправдано)
	Број на излагања на пленарна седница	Број на говори на парламентарна седница (дискусии/ (контра)реплики/процедурални)
	Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	Број на точки од дневните редови на седниците на работни тела, совети и други тела на кои пратеникот дискутирал

ИЕ: изборна единица

верификација на мандатот: датумот од кој пратеникот се стекнува со права и должности што ги подразбира функцијата Пратеник, а се утврдени со Уставот на Република Македонија, со Законот за пратеници, со Деловникот и со други закони.

Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	Број на предлог закони и амандмани поднесени од пратеникот
Број на пратенички прашања	Број на пратенички прашања поставени до Владата на Република Северна Македонија
Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	Број на комисии на кои е член/заменик член и број на седници на собраниските комисии на кои пратеникот присуствувал од вкупно одржаните ³
Гласања	Број на регистрирани гласања на пратеникот (закони/амандмани/останато ¹ /останато ²)

¹ Гласања за: дневен ред, предлог на одлука, заклучок, предлог за избор, верификација на мандат, предлог за именување, гласање во целост, предлог на буџетот, предлог на декларација, предлог, предлог на програма, предлог на завршна сметка, годишен извештај, финансиски план извештај, барање за автентично толкување, интерпелација, I читање.

² Гласања за: присутност, проширување на дневниот ред, да се симне точката од дневен ред, да не се дополнува дневниот ред, преместување на точка, продолжување на работно време, предлог за ограничување на дискусии, да се донесе по скратена постапка, информација.

³ Во работата на работните тела учествуваат претседателот и членовите на работното тело, а во случај на нивна спреченост за присуство на седницата на комисијата, определуваат нивен заменик од редот на замениците на членовите на комисијата.



Абдула Салиу

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/3
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/12/6 3/52/3
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	-/-/-

Александар Велјановски

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	42	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/142
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	9/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	4/7/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/44/9 2/2/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	-/-/-

Александар Николоски

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/5/0 4/14/3
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	-/-/-

Али Ахмети

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	44	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	7/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Ангелинка Петкова

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	38	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/10
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	13/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	4/4/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/5/5 1/4/4
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	13	Гласања	-/-/-



Ане Лашкоска

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	48	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/59
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/2/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/9/7 2/2/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	14	Гласања	-/-/-

Антонијо Милошоски

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	36	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/8
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	15/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	4/1/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/12/10 1/12/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	15	Гласања	-/-/-

Арбана Пашоли

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 22.9.2020



Број на присуства	49	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/1/2 5/25/6
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	-/-/-

Арбен Зибири

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/9/5 2/6/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Арбер Адеми

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	49	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	6/6
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/52/14 1/5/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	-/-/-



Арта Билали-Зендели

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	3/4
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/1/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/79/41 5/15/9
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	8	Гласања	-/-/-

Артина Казими

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	39	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	12/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/3/0 3/12/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Атнан Незири

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/17
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/1/2/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/4/4 2/3/2
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	5	Гласања	-/-/-

Африм Гаши

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	18	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	33/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Бајрам Кадрија

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 25.8.2020



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/8/3 3/38/22
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	8	Гласања	-/-/-



Бастри Бајрами

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	47	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	4/20
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/7/7 2/33/5
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	-/-/-

Бедри Фазли

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/19
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/7/7/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/47/39 4/7/1
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	-/-/-

Бејџан Иљас

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	41	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	10/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/4/3 3/10/1
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Белкиса Зеќири

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 25.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/1/1 3/2/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Берат Ајдари

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/14/10 3/7/5
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-



Даниела Николова

ИЕ: 1 верификација на мандатот: 30.6.2021



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/2/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/6/4 3/15/10
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	-/-/-

Бети Рабаџиевска-Наумовска

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/0/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/2/0 2/11/3
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	-/-/-

Бети Стаменкоска-Трајкоска

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/385
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/14/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/0/1 4/81/26
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	7	Гласања	-/-/-

Биљал Касами

ИЕ: 2 престанок на мандатот: 05.11.2021



Број на присуства	24	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	27/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/1 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Бисера Костадиновска-Стојчевска

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/4/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/13/9 1/7/9
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	-/-/-



Благица Ласовска

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/28
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/3/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/10/9 2/3/1
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	13	Гласања	-/-/-

Боби Мојсоски

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/21
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/6/4 2/6/3
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	-/-/-

Бојан Стојаноски

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/63
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	8/13/6/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/48/31 0/0/1
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	13	Гласања	-/-/-

Борислав Крмов

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	48	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/1600
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Бране Петрушевски

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/46
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/6/4/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/1/2 3/48/29
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	15	Гласања	-/-/-



Велика Стојкова-Серафимовска

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	38	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/69
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	13/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/2/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/2/0 3/5/12
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	-/-/-

Вјолца Адеми

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/3
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/13/5 4/26/10
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	-/-/-

Владо Мисајловски

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	47	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/6/6 3/5/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	7	Гласања	-/-/-

Горан Мисовски

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 27.10.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/14/8 2/2/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	-/-/-

Гордана Сиљановска-Давкова

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/65
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	7/0/4/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/13/8 1/7/2
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	7	Гласања	-/-/-



Дајанчо Ефтимов

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/40
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	8/4/7/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/5/7 3/46/11
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	14	Гласања	-/-/-

Даниела Колева

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 27.10.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/3/11/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/51/32 1/4/2
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	-/-/-

Даниела Маркоска

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/2/9/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/6/11 3/31/16
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	-/-/-

Даниела Христова

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	49	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/30
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/4/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/7/8 3/13/7
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	-/-/-

Дарко Каевски

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 25.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/1/9/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/9/7 4/51/4
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	-/-/-



Драгољуб Филипоски

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 05.11.2021



Број на присуства	25	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	26/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Ѓорѓија Сајкоски

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	28	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/8
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	23/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/12/0 3/5/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Дарко Костовски

ИЕ: 3 престанок на мандатот: 05.11.2022



Број на присуства	5	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/2
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	46/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Дафина Стојаноска

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/153
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	4/3/5/2	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/34/27 2/3/4
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	-/-/-

Диме Велковски

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/19
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/9/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/35/29 2/10/10
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	19	Гласања	-/-/-



Димитар Апасиев

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 14.9.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/976
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	5/1/0/3	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Драган Ковачки

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 05.11.2021



Број на присуства	24	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/26
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	27/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/0/4/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	-/-/-

Драгица Ѓавочанова

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 25.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/0/8/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/5/6 2/34/26
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	-/-/-

Ели Панова

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	47	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/72
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	3/2/5/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/46/3 2/7/3
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	-/-/-

Елми Азири

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/18
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/0/3/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/33/15 2/3/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	-/-/-



Емилија Рамбабова

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/5/5 2/7/3
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Енес Ибрахим

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	48	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/2/1 1/3/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Жаклина Лазаревска

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/7
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/7/14/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/10/9 1/4/5
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	14	Гласања	-/-/-

Жаклина Пешевска

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	40	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/23
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	11/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/2/4/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/37/20 2/9/4
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	-/-/-

Здравко Трајанов

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	42	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/57
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	9/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	8/4/4/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/12/11 1/0/1
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	15	Гласања	-/-/-



Зеќир Рамчиловиќ

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/6
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/9/11 3/9/4
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	-/-/-

Зиадин Села

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	20	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	31/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Златко Пенков

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	43	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/17
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	8/0	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	2/1/3/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/4/4 2/5/3
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	12	Гласања	-/-/-

Зоран Коцевски

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 05.11.2021



Број на присуства	25	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/4
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	26/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Зоранчо Јованчев

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 23.12.2020



Број на присуства	47	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/67
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/2/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/37/21 1/3/1
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	-/-/-



Иван Јорданов

ИЕ: 3 престанок на мандатот: 05.11.2021



Број на присуства	22	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/3
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	29/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/1/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 1/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	-/-/-

Иван Стоилковиќ

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	37	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	14/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/14/4 2/46/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	-/-/-

Иванка Василевска

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/86
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/0/4/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/8/2 2/4/4
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	-/-/-

Игор Здравковски

ИЕ: 3 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	42	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/45
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	9/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/2/3/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/5/4 3/37/20
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	-/-/-

Грација Бакрачевска

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 05.11.2021



Број на присуства	25	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/13
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	26/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	-/-/-



Игор Јанушев

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	46	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/31
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	5/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/4/2 2/54/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Изет Меџити

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	44	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	7/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Илија Николовски

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	4/2
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/5/3 3/64/18
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	-/-/-

Илире Даути

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	41	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/44
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	10/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/0/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/7/2 3/35/11
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	-/-/-

Исмаил Јахоски

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/6/4 2/34/8
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	-/-/-



Јадранка Поцкова

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 25.8.2020



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/199
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	4/2/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/5/5 2/6/4
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	11	Гласања	-/-/-

Јован Јаулески

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	38	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/20
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	13/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/4/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/43/1 1/5/1
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	-/-/-

Јован Митрески

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	6/2
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	6/0/0/2	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 4/38/9
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	-/-/-

Кастриот Реџеми

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/2
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/2/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	5/40/9 0/0/11
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	2	Гласања	-/-/-

Кирил Пецаков

ИЕ: 4 престанок на мандатот: 05.11.2021



Број на присуства	14	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/124
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	37/0	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 4/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-



Коле Чаракчиев

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	49	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/10/20/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/9/6 3/72/36
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	19	Гласања	-/-/-

Костадин Костадинов

ИЕ: 4 престанок на мандатот: 05.11.2021



Број на присуства	26	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	25/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/2/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/9/6 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	7	Гласања	-/-/-

Лазе Таневски

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/17
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/47/23 1/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Лидија Петкоска

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/60
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	3
Број на излагања на пленарна седница	5/11/10/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/4/4 2/14/8
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	5	Гласања	-/-/-

Лидија Тасевска

ИЕ: 2 верификација на мандатот: 27.10.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/7/15/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/7/7 4/17/17
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	5	Гласања	-/-/-



Лолита Ристова

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/3/7/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/7/15 4/44/28
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	5	Гласања	-/-/-

Љатифе Шиковска

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/11/11 2/0/1
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	-/-/-

Љубица Спасова

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 05.11.2021



Број на присуства	24	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	27/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Љупчо Балкоски

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/8/8 1/42/16
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	-/-/-

Љупчо Димовски

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	27	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/23
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	24/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/7/14 2/10/3
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	19	Гласања	-/-/-



Љупчо Пренцов

ИЕ: 4 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/41
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	5/10/2/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/7/3 3/39/13
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	15	Гласања	-/-/-

Маја Морачанин

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/22
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/2/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/6/1 1/6/3
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	10	Гласања	-/-/-

Марија Ангелова

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/1/3/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/4/2 2/4/2
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Марија Георгиевска

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 25.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/20
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	2
Број на излагања на пленарна седница	1/6/3/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/32/24 3/20/16
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	9	Гласања	-/-/-

Марија Костадинова

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/4/3/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/5/6 4/50/17
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	6	Гласања	-/-/-



Марија Петрушевска

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	38	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/9
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	13/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/5/2/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/26/9 2/32/2
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	9	Гласања	-/-/-

Мартин Костовски

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/1/10/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/42/24 3/13/5
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Мендух Тачи

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	26	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	25/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Мерита Колчи-Коџаџику

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/3
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/16/13 5/10/4
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Миле Лефков

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	42	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/22
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	9/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	5/4/6/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/49/16 2/9/4
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	6	Гласања	-/-/-



Миле Талевски

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	50	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	3/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	1/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/1/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/12/8 3/3/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	-/-/-

Мирослав Јовановиќ

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/3/3 2/48/9
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	-/-/-

Мирче Аџиоски

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	49	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/12
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/4/2/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/42/8 2/13/13
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	9	Гласања	-/-/-

Моника Зајкова

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	46	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/21
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	5/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/14/7 2/2/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	-/-/-

Мухамет Кадриов

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	49	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/43/28 3/2/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-



Ненад Коциќ

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 27.10.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/4/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/8/5 1/5/3
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	11	Гласања	-/-/-

Никола Мицевски

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	4/9
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/1/0/14	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/2/2 2/1/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	-/-/-

Олга Лозановска

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	49	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/148
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/3/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/6/4 3/7/5
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	13	Гласања	-/-/-

Павле Трајанов

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	3/1/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/15/12 1/2/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	12	Гласања	-/-/-

Панчо Минов

ИЕ: 5 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	6/12/5/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/38/30 3/8/7
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	27	Гласања	-/-/-



Петар Ристески

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/144
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	3/5/3/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/2/1 4/11/4
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	7	Гласања	-/-/-

Рашела Мизрахи

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	46	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/138
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	5/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/11/2 1/30/3
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	-/-/-

Рина Ајдари

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/0/3/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/15/13 2/43/15
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	-/-/-

Сафије Садики-Шаини

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	42	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	9/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/46/0 2/10/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Силвана Ангелевска

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	41	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/363
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	10/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	5/2/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/14/12 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	8	Гласања	-/-/-



Синиша Стојаноски

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	29	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/120
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	22/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/2/0 4/10/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Скендер Реџеџи

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.8.2020



Број на присуства	42	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	9/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/0/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/49/0 1/5/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Славјанка Петровска

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/1
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/46/32 2/19/5
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	5	Гласања	-/-/-

Снежана Калеска-Ванчева

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/5
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/5/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/53/44 2/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	13	Гласања	-/-/-

Соња Мираковска

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	49	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	2/7/4 2/1/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	-/-/-



Соња Михаиловска

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/1/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/2/0 4/24/4
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Стојан Миланов

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	33	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/5
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	18/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 4/51/5
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	-/-/-

Сурија Рашиди

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	47	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/49
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	4/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	1/0/0/1	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	5/10/5 2/54/3
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	-/-/-

Талат Џафери

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	2/4
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	0	Гласања	-/-/-

Тимчо Муцунски

ИЕ: 6 престанок на мандатот: 05.11.2021



Број на присуства	14	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/18
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	37/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	2/0/1/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/0/14 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	4	Гласања	-/-/-



Тони Јаревски

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 05.11.2021



Број на присуства	25	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/23
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	26/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/1/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	0/0/0 0/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	-/-/-

Фадил Зендели

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	48	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	4/14/8 1/4/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	-/-/-

Фаница Николоска

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	51	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	0/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/51/44 2/0/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	-/-/-

Фиснике Бектеши-Шаќири

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 25.8.2020



Број на присуства	49	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	1/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	2/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	4/1/7/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/8/7 4/47/19
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	-/-/-

Халил Снопче

ИЕ: 6 верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	42	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/17
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	9/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	4/2/2/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	3/12/10 2/4/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	3	Гласања	-/-/-



Хусни Исмаили

ИЕ: 6

верификација на мандатот: 04.8.2020



Број на присуства	48	Број на поднесени (предлог закони/амандмани)	0/0
Број на отсуства (оправдани/неоправдани)	3/0	Број на пратенички прашања	0
Број на излагања на пленарна седница	0/0/0/0	Работни тела (член/присуство/одржани) (заменик член/присуство/одржани)	1/5/3 3/5/0
Број на излагања на седници на работни тела, совети и други тела	1	Гласања	-/-/-/-



СОБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА